

Година: 2022

Број: 01

Тип: Јавна објава

Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка

Датум на издавање: 18.03.2022 година

Институција: Управа за јавни приходи

Бр.28-40/9-2 од 18.03.2022 година



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за сторен прекршок/известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и „известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,“ за следниве правни и одговорни/физички лица:

Реден број	Назив / Име на субјект	Последна адреса на субјектот		Број на решение / известување	Датум на решение / известување
		Адреса	Град		
1	Арѓент Абдулахи УЛТРА ПЦ ТП Куманово	ул. Гоце Делчев бр.62 кат 3	Куманово	28-40/9-1	04.02.2022
2	Мирјана Мирче Марковска	ул.Перо Наков бр.9	Куманово	27-30/195-2	13.01.2022
3	Роберт Манчиќ Весна СЗД Фризерски Салон	ул.Октомвриска Революција бр.58	Куманово	28-40/41	17.02.2022
4	СОКОЛ АРС КОМ ДООЕЛ	с.Гошинце	Липково	27-30/117-3	29.07.2021
5	ФАТИМЕ РАМАДАНИ „ОРЕКСИ 2018 “ ТП АДЕМОВА АЈФЕРА	11-ти Октомври бр.27	Куманово	28-40/11-1	07.02.2022
6	ВЕСНА АРСОВСКА „ВИБ 13, СЗД - ФРИЗЕР	ул.Октомвриска Революција бр.60-10	Куманово	28-40/18-1	09.02.2022
7	КАЉТРИНА НЕЗИРИ - „НАТИРА -3, СЗД	Карл Маркс бр.25	Куманово	28-40/37-1	11.02.2022
8	КОНЕКТ 2016 ДОО КУМАНОВО	ул.Октомвриска Революција бр.40	Куманово	28-40/25-1	11.02.2022
9	ИСЕНИ ЕГЗОН	ул.Октомвриска Революција бр.40	Куманово	28-40/25-2	11.02.2022